

ВОВЕД

Во согласност со Програмата за работа на Советот на Град Скопје за 2013 година и во согласност со Законот за инспекциски надзор (Сл.Весник на РМ бр.50/10, 162/10 и 157/11), го презентираме Годишниот Извештај за работата на Секторот-Инспекторат на Град Скопје, во врска со извршувањето на инспекциските работи од надлежност на Градот Скопје за периодот од 01.01.2012 заклучно со 31.12.2012 година.

Во Годишниот Извештај се презентирани активностите на инспекторите и нивната работа во смисла со исполнување на законската рамка за вршење на инспекцискиот надзор во сите области од надлежност на Инспекторатот на Градот Скопје.

Секторот Инспекторат на Град Скопје во својот состав има 5 Одделенија кои покриваат 11 различни области и тоа:

1. Одделение за комунална инспекција;
2. Одделение за комунални редари;
3. Одделение за инспекција на патен сообраќај и инспекција на патишта:
 - 3.1 Инспекција за патен сообраќај,
 - 3.2 Инспекција за патишта;
4. Одделение за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси:
 - 4.1 Инспекција за наплата на комунални и други такси,
 - 4.2 Инспекција за данок на имот;
5. Одделение за инспекциски надзор над вршењето на работите од другите надлежности на Градот Скопје:
 - 5.1 Инспекција за животна средина,
 - 5.2 Инспекција за образование,
 - 5.3 Инспекција за спорт,
 - 5.4 Инспекција за туризам и угостителство;

Заради различните области кои ги покрива Инспекторатот на Град Скопје, Годишниот Извештај за работата на Секторот Инспекторат на Град Скопје е изготвен и презентираан по Одделенија, исто како и претходно усвоената Годишна Програма за работа.

Треба да се напомене дека во текот на 2012 година, бројот на инспектори беше зголемен согласно можностите и потребите.

Во Одделението за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси беа примени 1 инспектор за данок на имот и 1 инспектор за наплата на комунални и други такси, и со тоа моменталниот број на инспектори во ова Одделение изнесува 3 инспектори за данок на имот и 3 инспектори за комунални и други такси или вкупно 6 овластени инспектори.

Исто така, во Одделението за инспекциски надзор над вршењето на другите надлежности на Градот Скопје, беше примен овластен инспектор за туризам и угостителство.

Со тоа, сите видови на инспекции од надлежност на Градот Скопје се покриени со овластени инспектори.

Исто така, во текот на 2012 година беше поставен и Раководител на Одделението за комуналните редари.

Вкупниот број на вработени во Секторот Инспекторат во моментот изнесува 59, од кои 19 се комунални редари.

Опременоста со компјутери беше значително подобрена и во моментот повеќето инспектори имаат компјутер, а инспекторите за патен сообраќај се опремени и со 6 таблет компјутери. Во тек е и замена на постарите компјутери во Секторот со понови.

Сите инспектори и комуналните редари имаат и службени сим картички за мобилни телефони заради навремена комуникација со своите раководители на Одделенија.

Опременоста со возила исто така беше подобрена во однос на минатиот период, иако сеуште не е оптимална, бидејќи некои инспекции користат заедничко возило, но во итни случаеви се користат и возилата од возниот парк на Градот, а исто така сите инспектори и комунални редари користат и службени слободни карти за јавниот градски превоз на ЈСП.

1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА

Работните активности на Одделението за комунална инспекција во текот на 2012 година, се засноваа на спроведување на Годишната Програма и месечните планови за вршење на:

- редовни инспекциски надзори
- контролни инспекциски надзори и
- вонредни инспекциски надзори

Комуналните инспектори ги спроведуваа инспекциските надзори во урбаниот дел од територијата на Градот Скопје, која ги опфаќа магистралните и собирните улици на Градот Скопје.

Територијата на градот е поделена на 5 реони кои ги покриваат 10 комунални инспектори со соодветна техничка опременост.

Комуналните инспектори во своето работење ги применуваат следните Законски и подзаконски прописи:

- Закон за комунални дејности (Сл. Весник на Р.М. бр. 95/2012г.)
- Закон за јавна чистота (Сл. Весник на Р.М. бр. 111/2008г.), Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота (Сл. Весник на Р.М. бр. 64/2009г.); Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота (Сл. Весник на Р.М. бр. 88/2010г. и Сл. Весник на Р.М. бр. 114/2010г.); Пречистен текст на Законот за јавна чистота (Сл. Весник на Р.М. бр. 130/2010г.); Закон за изменување и дополнување на Законот за

јавна чистота (*Сл. Весник на Р.М. бр. 23/2011г.*); и Закон за изменување и дополнување на Законот за јавна чистота (*Сл. Весник на Р.М. бр. 53/2011г. и Сл. Весник 80/2012г.*);

- Закон за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (*Сл. Весник на Р.М. бр. 68/2004г.*), Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (*Сл. Весник на Р.М. бр. 28/06г.*); Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (*Сл. Весник на Р.М. бр. 103/08г.*), Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (*Сл. Весник на Р.М. бр. 17/11г.*) и Закон за изменување и дополнување на Законот за снабдување со вода за пиење и одведување на урбани отпадни води (*Сл. Весник на Р.М. бр. 54/11г.*)
- Закон за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти (*Сл. Весник на Р.М. бр. 66/06г.*) и Закон за изменување и дополнување на Законот за определување на имиња на улици, плоштади, мостови и други инфраструктурни објекти (*Сл. Весник на Р.М. бр. 55/07г.*);
- Закон за гробишта и погребални услуги (*Сл. Весник на Р.М. бр. 86/2008г.*); Закон за изменување на Закон за гробишта и погребални услуги (*Сл. Весник на Р.М. бр. 156/10г.*);
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување (*Сл. Весник на Р.М. бр. 161/09г.*);
- Закон за општа управна постапка;
- Закон за инспекциски надзор
- Закон за локална самоуправа;
- Закон за Град Скопје и
- Одлука за комунален ред во Градот Скопје (*Сл. Гласник на Град Скопје бр. 11/2002г.*) - *Пречистен текст.*

Од Годишната Програма и горенаведените законски и подзаконски акти произлегоа работните активности кои ги превземаа комуналните инспектори во изминатиот едногодишен период а тоа се однесува пред сè на спроведување на инспекциски надзор над јавните комунални претпријатија утврдени со Законот за комунални дејности и Законот за Градот Скопје, односно над физичките и правните лица на кои Градот Скопје им дал концесија или дозвола за вршење на комунална дејност, а во врска со следните активности:

- одржување на јавната чистота на јавните и сообраќајните површини;
- одржување на зеленилото на магистралните и собирни улици;
- одржување и користење на градските паркови, парк- шумите на подрачјето на градот Скопје, водените и спортско- рекреативни зони утврдени со ГУП;
- одржување на чистотата на јавните паркиралишта од значење на градот Скопје, утврдени со урбанистички план;
- снабдување со вода за пиење од единствениот водоснабдителен систем на градот Скопје;

- одведувањето и испуштање на атмосферските води;
- одведување и пречистување на урбаните отпадни води;
- одржување на чистотата на градските гробишта;
- одржување и користење на речните корита во урбаниот дел;
- одржување на хигиената на пазарите на големо;
- инспекциски надзор на физичките и правните лица како корисници на комуналните услуги;
- вршење инспекциски надзор по добиени писмени и усни претставки од физички и правни лица;
- водење на управни постапки;
- прием на странки;
- учество на обуки, семинари и предавања.

Во текот на 2012 година комуналните инспектори земаа активно учество на повеќе работилници и советувања за доследна имплементација на Законот за јавната чистота, Законот за комунални дејности и Законот за инспекциски надзор како и за разрешување на проблемите со кои се сочуваат во текот на работењето.

Превземените активности и мерки на Одделението за комунална инспекција се прикажани табеларно во подолу наведената табела:

Комунална Инспекција на Град Скопје		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Записници	3850
2.	Реализирани Записници	3576
3.	Решенија	206
4.	Примени писмени и по електронски пат на претставки од физички и правни лица	707
5.	Доставени известувања до граѓани	519
6.	Поднесени барања за прекршочни пријави	2358
7.	Поднесени платни налози (Мандатни казни)	121
8.	Поднесени записници за констатација (Мандатни казни)	121
9.	Пратени за извршување на општо корисна работа	117
10.	Подигнати возила од јавна зелена површина	298
11.	Отстранети банери од дрвја и канделабри	91

Табеларен приказ на реализираните активности за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на комуналните инспектори на Градот Скопје

2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РЕДАРИ

Работењето на комуналните редари во текот на 2012 година, се засноваше на спроведување на Годишната Програма и месечните планови за вршење контрола на теренот.

Контролите се вршат на урбаниот дел од територија на Градот Скопје кој е поделен на 5 реони кои ги покриваа 19 комунални редари.

Комуналните редари во своето работење ги применуваа следните Законски и подзаконски прописи:

Закон за јавна чистота, (Сл. Весник на Р.М. бр. 111/2008г, 64/2009г, 88/2010г, 114/2010г, 130/2010г, 23/2011г, 53/2011г, 80/2012);

- Закон за општа управна постапка;

Од горенаведените Закони произлегоа активностите кои ги превземаа комуналните редари во изминатиот едногодишен период.

Постапувајќи по членовите 14, 16, 17, 19, 20 став 2 и 21 од Законот за јавна чистота, комуналните редари ги превземаа следните активности:

Комунални редари		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Поднесени Записници за констатација (Мандатни казни)	2851
2.	Реализирани Записници	2674
3.	Поднесени барања за прекршочни пријави	2750
4.	Поднесени платни налози (Мандатни казни)	2750
5.	Потврда за одработена општо корисна работа	2350
6.	Наплатени глоби од 50 евра	145

Табеларен приказ на реализираните активности за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на комуналните редари на Град Скопје

3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТИШТА

3.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ

Инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје во изминатата 2012 година постапуваа согласно законската регулатива од областа на превозот на патници на подрачјето на Град Скопје и тоа применувајќи ги следните законски прописи: Законот за превоз во патниот сообраќај ("Службен весник на РМ" бр. 68/04, 127/06 114/09, 83/10, 140/10, 17/11, 53/11 и 6/12); потоа: Законот за инспекциски надзор

(„Сл.Весник на Р.М.“ бр.50/2010), Законот за прекршоци (Сл.Весник на Р.М.“ бр.62/06), Законот за општа управна постапка, Законот за локална самоуправа и Законот за Град Скопје.

Со овој Годишниот извештај за работата на инспекцијата за патен сообраќај, се дава приказ за извршените активности кои беа планирани со Годишната Програма за 2012 година донесена од страна на Советот на Град Скопје.

Инспекторите за патен сообраќај учествуваа на неколку работилници и обуки како што се: „Тематско советување“ организирано од Заедницата на единиците од локалната самоуправа на Р.М.–ЗЕЛС, во соработка со Министерството за транспорт и врски, Интернационалниот Семинар за јавен превоз, организиран од Ј.С.П. Скопје и „Јутонг“- Кина, Учество на обука за „Систем за управување и контрола со квалитет ISO9001 – 2008“, и сл. Исто така треба да се напомене и учеството на инспекцијата за патен сообраќај во изготвувањето на последните измени на Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл. Весник на Р.М.“ бр.6/2012), при што се зголемија овлстувањата на инспекторите во извршувањето на контроли на превозот на патници во Град Скопје.

Со измената на Законот за превоз во патниот сообраќај („Сл.Весник на Р.М.“ бр.6/2012) од 13.01.2012 година, на инспекторите за патен сообраќај им се зголемија овалстувањата во однос на контролите кои ги вршат на авто такси превозниците на подрачјето на Град Скопје. Со оваа измена инспекторите за патен сообраќај при вршењето на контрола доколку утврдат дека возилото со кое се врши авто такси превоз на патници не поседува лиценца (извод од лиценца), издаваат Решение за времено одземање на возилото со кое е сторен прекршокот во времетраење од шест месеци до една година и на лицето кое управувало со ова возило му се изрекува глоба во износ од 500 евра во денарска противвредност со можност за порамнување доколку истиот плати половина од глобата (250 евра) во денарска противвредност во рок од осум дена од денот на приемот на Решението. Доколку пак, истиот не ја плати глобата во рок од осум дена, инспекторот поднесува барање за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган–Комисија за водење на прекршочна постапка при Министерството за транспорт и врски.

Покрај оваа активност, инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје спроведуваа надзор и над примената на актите на Град Скопје со кои се регулираат општинскиот и посебниот превоз на патници.

Инспекциските контроли се одвиваа на три начини и тоа: редовен, вонреден, и контролен инспекциски надзор, при што беше утврдено дали субјектите кои се предмет на надзорот ја поседуваат потребната документација согласно законските прописи за вршење на превоз на патници на подрачјето на Град Скопје. Секаде каде што беше констатирано дека е направен прекршок согласно законските надлежности, инспекторите поднесуваа барања за поведување на прекршочна постапка до надлежниот орган (Комисијата за водење на прекршочна постапка- Министерство за транспорт и врски). Треба да се напомене дека контролите се одвиваа на целото подрачје опфатено со генералниот урбанистички план за Град Скопје.

Приоритет на инспекцијата за патен сообраќај во текот на 2012 година беше воведувањето на ред во авто такси превозот за која цел инспекторите за патен сообраќај вложија огромен труд и работеа во две смени а понекогаш кога беше потребно се правеа контроли и до раните утрински часови. Тука треба да се напомене дека Секторот Инспекторат–Одделение за инспекција на патен сообраќај и инспекција на патишта, во 2012 година имаше одлична соработка со МВР- Оддел.БПС без чија помош не ќе можеше да се постигнат потребните резултати.

Исто така, карактеристично за последните месеци од 2012 година е тоа што инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје, вршеа контроли во автобусите на „ЈСП“ Скопје, и соодветно ги санкционираа сите корисници на општински линиски превоз кои не поседуваат билети.

На инспекторите за патен сообраќај од средината на 2012 година им се доделија шест таблет компјутери со кои во голема мера се олесни работата при вршење контроли на терен во поглед на проверка на поседувањето на соодветна документација за вршење на превоз и обиди за фалсификување на лиценците.

Следува табеларен приказ во кој се наведени бројот на направени Записници за констатација, бројот на поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка, одговори од страна на Комисијата за водење на прекршочна постапка и сл.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ НА ГРАД СКОПЈЕ		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Изготвени записници	641
2.	Донесени Решенија за времено одземање на возила кои вршат авто такси превоз без лиценца	78
3.	Одземени возила со Решенија од Комисијата по поднесени Барања од инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје	3
4.	Добиени одговори (Решенија) од Комисијата за водење на прекршочна постапка по поднесените Барања за поведување на прекршочна постапка од страна на инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје	84
5.	Поднесени Барања за поведување на прекршочна постапка до Комисијата за водење на прекршочна постапка	425
6.	Донесени Решенија за времено отстранување на недостатоци	222
7.	Контроли со Таблет компјутери	315
9.	Асистенции на терен со МВР- Оддел за БПС	согласно неделни планови

Табеларен приказ на реализираните активности за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на овластените инспектори за патен сообраќај на Градот Скопје

Заклучок:

Со последните измени на Законот за превоз во патниот сообраќај и зголемувањата на овластувањата на инспекторите за патен сообраќај на Град Скопје, во голема мера е решен проблемот со нелегалните такси превозници, како и со непочитувањето на Одлуката за авто такси превоз на патници на подрачјето на Град Скопје.

3.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА

Инспекцијата за патишта во согласност со законската регулатива превзеде повеќе мерки и активности за извршување на одредбите пропишани со Законот за јавните патишта, Законот за Инспекциски надзор, Законот за локална самоуправа и Законот за Град Скопје. Овој Годишен извештај ја прикажува работата на инспекцијата за патишта за 2012 година, која што беше реализирана согласно со Годишната Програма за 2012 година усвоена од Советот на Град Скопје, со примена на редовни, контролни и вонредни инспекциски надзори.

Во следењето на состојбата на сообраќајниците од надлежност на Град Скопје, се практикуваа секојдневни редовни обиколки на територијата опфатена со Генералниот урбанистички план на Градот Скопје, поделена на три реони согласно со бројот на инспектори за патишта во Одделението.

Предмет на контрола беше следното:

- Контрола на издадените согласности за надолжни и напречни прекопи на патиштата и нивните составни елементи во надлежност на Град Скопје како и контрола на истите се до нивно целосно санирање и асфалтирање заради водење на водовите од ЕВН Македонија, АД Топлификација (Дистрибуција на топлина), ЈП Водовод и канализација, како и голем број на режими на сообраќај на градежните објекти во градба;
- Контрола на издадените Дозволи за поставување на рекламни објекти (рекламни табли, тотеми и билборди), како и отстранување на оние рекламни објекти, кои немаат Дозвола за место за рекламирање;
- Контрола на хоризонталната, вертикалната и светлосната сигнализација на магистралните и собирни улици во надлежност на Град Скопје;
- Контрола на редовното одржување на коловозите, пешачките и велосипедските патеки, банкините, зелениот појас и другите неправилности и недостатоци кои тековно се појавуваат на сообраќајниците во надлежност на Град Скопје;
- доставување на барања и известувања до Јавните претпријатија на Град Скопје задолжени за отстранување на констатираните неправилности и недостатоци;
- контрола на одобренијата и режимите на сообраќај на паркинг просторите;

Податоците од извршените инспекциски надзори и констатираните недоследности се наведени во следната табела:

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Извршен надзор (контрола)	Секојдневно
2.	Записници	136
3.	Решенија за отстранување	17
4.	Решенија за забрана и санирање на прекопи	3
5.	Известувања и Барања до Јавните Претпријатија за недостатоците на сообраќајниците во надлежност на Град Скопје	33
6.	Барања од физички и правни лица	13
7.	Одговори на Барања од физички и правни лица	13
8.	Други известувања	49

Табеларен приказ на реализираните активности за период од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на овластените инспектори за патишта на Градот Скопје

Заклучок:

Поради зголемениот обем на работа со реконструкција на голем број улици и булевари на територијата на Град Скопје, инспекторите за патишта извршија голем број на контроли на издадените согласности за нормално одвивање на сообраќајот. Како резултат на големите залагања на тројцата инспектори за патишта е зголемената ефикасност со покривање на целата територија на Град Скопје.

4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЧНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ТАКСИ

Работата на Одделението за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси во 2012 г. претставува реализација на Годишната Програма за работа за 2012 г, која е предложена и усвоена од страна на Советот на Град Скопје.

Програмата за работа на Одделението беше имплементирана во месечни планови кои беа изработувани тековно, водејќи притоа сметка за обврските на субјектите на надзорот како и капацитетите на Одделението. Врз основа на планираната динамика можеме да истакнеме дека, со зголемениот број на инспектори во одделението, планот за годишна реализација на утврдените цели целосно е реализиран, а во некои сегменти и очекувано надминат.

Да напоменеме дека паралелно со реализацијата на работните обврски, инспекторите од ова Одделение успешно ги поминаа едукациите за воведување на систем за управување со квалитет ISO9001: 2008 , воведување на систем за управување со документи за Град Скопје DMS програмата и др.

Потврда за работата на Одделението од аспект на примената на новиот Закон за инспекциски надзор и подзаконските акти, беше контролата од страна на Државниот управен инспекторат. Контролорите го изразија своето задоволство од имплементацијата на новите законските норми, за притоа добронамерно да укажат на мали недоследности од формален карактер кои инспекторите веднаш ги одстранија за што писмено го известија инспекторатот.

Работата во Одделението за даночна инспекција и инспекција за наплата на комунални и други такси во текот на 2012 година се прошири со двајцата инспектори, еден овластен инспектор за наплата на комунални и други такси и еден овластен инспектор за даноци на имот и сега Одделението се состои од шест инспектори, односно по три од секоја област.

Треба да истакнеме и тоа дека со планираното изедначување на надлежностите на инспекторите (за даноци и за комунални и други такси) како и искажаните иницијативи за измени и дополнување на законската регулатива во материјалните закони од делокругот на работата на ова Одделение, сметаме дека и Програмите и Плановите за понатамошната работа на инспекторите можат да бидат уште поамбициозни.

Секако за остварување на сите тековни и идни планови мораат да се земат во предвид и подобрувањето на материјално-техничките услови со кои располага Одделението како и тековната едукација и специјализација на инспекторите.

Основно подрачја за вршење на инспекцискиот надзор на целото одделение е територијата на Град Скопје, опфатена со Генералниот урбанистички план.

4.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ

Работните активности во текот на 2012 година се засноваа на вршење на инспекциски надзор над примена на следните Законски прописи, а во согласност со Годишната програма:

- Законот за даноците на имот;
- Закон за инспекциски надзор;
- Закон за општа управна постапка;
- Закон за Град Скопје;
- Законот за локална самоуправа.

Од горенаведените Закони и од Годишната Програма произлегуваат работите кои ги вршеа инспекторите за данок на имот во текот на 2012 год. и тоа:

- Инспекциски надзор на фирми дали ги имаат пријавено деловните згради, простории и административни згради за данокот на имот;
- Инспекциски надзор на физички лица дали го имаат пријавено данокот на имот;
- Постапување по дописи од општините во состав на Град Скопје;
- Постапување по иницијативи на Секторот за финансиски прашања;
- Постапување по дописи од Управата за јавни приходи;
- Водење на Управна постапка во прв степен и донесување на решенија;
- Постапување по претставки на граѓани;

- Контрола на наплатата на годишниот данок на имот на фирми и физички лица;
- Изготвување на анализи, информации и други материјали.

Во текот на 2012 година инспекторите за даночна инспекција извршија контрола над физички лица и правни лица, обврзници на данок на имот кои од различни причини не ја исполниле оваа обврска при што истите се задолжени да поднесат соодветни даночни пријави согласно Законот за даноците на имот.

Покрај нив оваа година се контролираше и наплатата на веќе евидентираниите даночни обврзници и истите беа обврзани да ги подмират даночните обврски доколку тоа не го сториле.

4.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ТАКСИ

Работните активности во текот на 2012 година се засноваа на вршење на инспекциски надзор над примена на следните Законски прописи, а согласно со Годишната програма:

- Законот за комунални такси;
- Закон за такса за привремен престој;
- Закон за пожарникарство;
- Закон за инспекциски надзор;
- Закон за општа управна постапка;
- Закон за Град Скопје;
- Закон за локална самоуправа.

Од горенаведените Закони произлегуваат работите кои ги вршеа овластените инспектори за наплата на комунални и други такси во изминатата 2012 година и тоа:

- Инспекциски надзор на навремената уплата на комуналните такси и таксата за привремен престој и противпожарниот надоместок;
- Водење на Управна постапка во прв степен и донесување на Решенија;
- Постапување по претставки и поплаки на граѓани;
- Постапување по дописи од општините во состав на Град Скопје;
- Изготвување на анализи, информации и други материјали.

Инспекциски надзор врз наплатата на комуналната такса за користење на улиците со патнички, товарни моторни возила, автобуси, специјални возила и мотоцикли е извршен кај сите субјекти кои имаат регистрирано станици за технички преглед на моторни возила при што за контролата се составени Записници за утврдена фактичка состојба. За време на контролата, како и по издадените Решенија наплатен е целокупниот долг.

Контролата врз наплатата на таксата за привремен престој систематски се извршува во текот на целата година. Контролата ги опфаќа сите обврзници на оваа такса. Анализирани и контролирани околу осумстотини уплати на сметка на Град Скопје. За сите контроли инспекторите составиле Записници за утврдена фактичка состојба како и утврдиле мерки со кои ги задолжиле субјектите на надзорот.

Во текот на 2012 година детектирани се десетина нови субјекти, обврзници на оваа такса при што кај сите е извршена едукација во однос на обврските од Законот за такса за привремен престој и истите се внесени во матичната евиденција на Одделението.

Противпожарниот придонес кој изнесува 2% од наплатените премии за осигурување на моторните возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила за првпат се контролира од страна на ова Одделение. Тоа е овозможено заради зголемениот број на инспектори. По метод на ревизија извршена е контрола во сите осигурителни компании кои се занимаваат со осигурување на возила за изминат период од пет години. Во текот на контролата како и по издадени Решенија наплатен е целокупниот долг.

Секако дека донесената измена кај Законот за комунални такси во делот кај Тарифата, како и Одлуката на Советот на Град Скопје за измена на висината на таксата за користење на простор за паркирање на патнички моторни возила, товарни моторни возила и нивните приколки и автобуси, што за таа цел ќе ги определи општината која по измената изнесува 10% од цената на услугата, преставува значителен дополнителен изворен приход на градот, но и дополнителна обврска на инспекторите за контрола на наплатата на истата во наредниот период.

Очекуваме дека нашите предлози за измени и дополненија на материјалните закони, како дел од Програмата за работа за 2013 г. значително ќе ја зголеми ефикасноста на работата на ова Одделение но и значително ќе ги зголеми и изворните приходи на Град Скопје.

ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЧНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ТАКСИ		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Записници за контрола на данок на имот на физички лица	267
2.	Записници за контрола на данок на имот на правни лица	156
3.	Записници за редовна контрола на фирми за користење улици со патнички и товарни моторни возила	8
4.	Записници за редовна контрола на осигурителни компании обврзници на 2% од наплатените премии за осигурување на моторните возила (Каско) и осигурување од одговорност од употреба на моторните возила	11
5.	Записници за редовна контрола на хотелите и ноќевалишта за навремена уплата на таксата за привремен престој	124

Табеларен приказ на реализираните активности за период од 01.01.2012 до 31.12. 2012 година од страна на овластените инспектори за данок на имот и овластените инспектори за комунални и други такси

5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ

5.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА

При изготвување на содржината на Извештајот за извршената работа на четворицата овластени инспектори за животна средина за 2012 година се имаа во предвид надлежностите на инспекцијата за животна средина утврдени со законските и подзаконските акти како и донесената Програма за работа на овластените инспектори за животна средина за 2012 година..

Инспекцијата за животна средина постапуваше согласно со следната законска регулатива:

- Закон за инспекциски надзор;
- Закона за општа и управна постапка;
- Закон за локална самоуправа;
- Закон на Град Скопје;
- Закон за животна средина;
- Закон за заштита од бучавата во животната средина;
- Закон за управување со отпад;
- Закон за управување со пакување и отпад од пакување;
- Закон за амбиентален воздух;
- Закон за води;
- Закон за заштита на природата;

како и останати подзаконски акти: Одлуки, Уредби и Правилници, кои се донесени од страна на надлежните државни органи и локалната самоуправа.

Основното подрачје на вршење на инспекциски надзор на Овластениот инспектор за животна средина на Град Скопје е целокупната територија на град Скопје утврдена согласно со Генералниот урбанистички план.

Овластените инспектори за животна средина тековно реализираа неопходни работни должности во согласност со добиените претставки од граѓани и други органи, како и по сопствено видување, односно инспекцискиот надзор го спроведуваа согласно со Законот за инспекциски надзор како редовен, контролен и вонреден, како и донесената Програма за работа.

При тоа посебно внимание се даде на следните аспекти:

- контрола на документација;
- контрола на сировини, материјали и енергии произведени или употребени од страна на правниот субјект;
- увид во простории како и на приватниот имот околу објектот кој е предмет на контрола;
- утврдување дали правниот субјект според активностите и видот на производство подлежи на издавање на Б- интегрирана еколошка дозвола;

- утврдување на капацитетот на правниот субјект и производството по просечна вредност на квартална основа;
- утврдување дали правниот субјект според капацитетот утврден со Уредбата за определување на активностите на инсталациите за кои се издава интегрирана еколошката дозвола, подлежи на А или на Б интегрирана еколошка дозвола;
- утврдување на податоци и опис на операторот и инсталацијата, како и податоци за суровините, материјалите и енергиите произведени или употребени во инсталацијата;
- утврдување на податоци за емисии во почва, површински води, атмосферата, податоци за бучава и вибрации како и податоци за цврст и течен отпад во координација со акредитирана лабораторија за животна средина;
- утврдување на податоци за точки на мониторинг и земање на примероци во координација со акредитирана лабораторија за животна средина;
- утврдување дали правниот субјект согласно дејноста која ја врши подлежи на изработување на Елаборат за заштита на животната средина согласно Уредбата за дејностите и активностите за кои задолжително се изработува Елаборат а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на општината, Градоначалникот на Град Скопје и Градоначалникот на општините во Градот Скопје.
- Врз основа на иницијатива или барање- пријава поднесена од државни органи, физички или правни лица а каде што се наведува дека има индиции за зголемено ниво на бучава, или загадување на амбиенталниот воздух, водата, почвата итн. од страна на субјект (инсталација), во надлежност на Градот Скопје, овластениот инспектор за животна средина повикува акредитирана лабораторија за вршење на испитување на нивото на бучава како и нивото на загадување на амбиенталниот воздух, водата, почвата итн. која во најкраток рок треба да достави технички извештај за извршеното мерење до овластениот инспектор за животна средина, заради превземање на потребните мерки и активности.

Во спроведувањето на редовните активности овластените инспектори за животна средина соработуваа и со: Министерството за животна средина и просторно планирање како и со Државните инспектори по животна средина при МЖСПП; Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, односно со Секторот за водостопанство, Секторот за шумарство и Шумската полиција; Министерството за внатрешни работи; вработените од Секторот за заштита на животната средина и природата во Град Скопје, вработените во Секторот за комунални работи во Град Скопје, овластените инспектори по животна средина и комуналните инспектори од Општините во градот Скопје како и со правни субјекти поточно овластени (акредитирани) лаборатории за вршење на мерења кои се потребни за спроведување на законската регулатива.

Согласно Годишната програма овластените инспектори за животна средина присуствуваа на повеќе работилници, обуки, семинари и стручни состаноци. Согласно горенаведеното, овластените инспектори за животна средина земаа активно учество на Работилницата за имплементација на Законот за води организирана од страна на ЗЕЛС, обуката на тема “Користење на локални ресурси

за одржлив микро- регионален развој на јужен Балкан“ исто така организирана од страна на ЗЕЛС, работилница на тема „Регионално управување со отпад и јавно приватно партнерство“ во организација на мрежата на НАЛАС и др..

Извештајот за реализација на Годишната Програма за работата на овластените инспектори за животна средина на Град Скопје со конкретно презентирани податоци е даден во следната табела и ја презентира работата на вкупно четири овластени инспектори за животна средина.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА – 2012 година		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Изготвени записници за констатација	286
2.	Контролни надзори	414
3.	Изготвени решенија	105
4.	Поведување на прекршочна постапка	2
5.	Барања од граѓани	37
6.	Одговори на барања	37
7.	Изготвени платни налози како и налози за порамнување	12

Табеларен приказ на реализираните активности за периодот од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на овластените инспектори за животна средина на Град Скопје

Посебно треба да се истакне дека во текот на месеците ноември и декември се спроведоа повеќе акции на иницијатива на Градоначалникот на Град Скопје, како составен дел од планираните активности за изградба на пречистителна станица за Градот Скопје во соработка со Секторот за заштита на животната средина и природата на Град Скопје и во координација со претставници од Министерството за животна средина и просторно планирање, претставници од засегнатите Општини како и претставници од ЈП Водовод и канализација по течението на р. Лепенец од граница со Република Косово до вливот во реката Вардар, потоа по течението на р. Треска од нејзиниот извор во Кичево па се до вливот во р. Вардар како и на р. Вардар од изворот Вруток па се до влезот на Скопје каде што беа земени мостри од водата заради контрола на квалитетот на истата како и утврдување и лоцирање на потенцијалните причини за загадување на овие реки.

Исто така, поради драстичното зголемување на загадувањето на воздухот со присуство на ПМ10 честички, во месец декември, од страна на Министерството за животна средина и просторно планирање беше побарано да се превземат вонредни активности согласно Законот за заштита на амбиенталниот воздух и континуирано да се доставува неделен извештај за истите. Од наша страна беа

направени контроли на сите потенцијални загадувачи кои се под надлежност на Град Скопје а за кои се издава Б-интегрирана еколошка дозвола како и правни субјекти за чија дејност задолжително се изработува Елаборат за заштита на животната средина а за чие одобрување е надлежен Градоначалникот на Град Скопје и истите беа задолжени да извршат дополнителни мерења и резултатите да ги достават во законски определен рок после кој во зависност од добиените резултати од мерењата, овластените инспектори за животна средина ќе превземат Законски предвидени мерки против загадувачите. Истовремено, против 2 правни субјекти беа изречени глоби.

5.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ

Годишниот Извештај има за цел да ги сумира и прикаже резултатите од извршената работа во 2012 година, како и да биде појдовна основа за квалитетно планирање и градење на стратегии за работа за наредната календарска година на двата овластени просветни инспектори на Град Скопје.

Овластениот просветен инспектор на Град Скопје врши надзор над примената на Законите, другите прописи и општи акти од областа на образованието од надлежност на Град Скопје, односно, над 21 средно училиште и два ученички дома, од кои едниот е во рамките на СМУГС „д-р. Панче Караџов“, а другиот, ЈУУДГС „Здравко Цветковски“ е самостоен правен субјект. Надзорот се врши над:

- Условите и постапката за основање и престанок со работа на воспитно-образовните установи основани од Град Скопје;
- Условите за работа во воспитно-образовните установи основани од Град Скопје;
- Запишувањето на учениците во средните училишта;
- Превозот исхраната и сместувањето на учениците во воспитно-образовните установи;
- Условите за избор на наставници и стручни соработници во воспитно-образовните установи основани од Град Скопје;
- Постапката за формирање на училишните органи во воспитно-образовните установи;
- Контрола на средствата стекнати од сопствени извори.

Инспекцискиот надзор се заснова на:

- Законот за инспекциски надзор,
- Законот за просветната инспекција,
- Законот за средното образование,
- Законот за стручното образование,
- Законот за општата управна постапка,
- Законот за прекршоци,
- Законот за постапување по претставки и предлози,
- Законот на Град Скопје;

- Годишната програма за работа на Сектор Инспекторат Град Скопје за 2012 година и
- Оперативните месечни планови за тековната календарска година.

Согласно законската регулатива, овластениот просветен инспектор на Град Скопје спроведува:

- Редовен инспекциски надзор, кој се врши врз основа на Годишната програмата за работа за тековната календарска година;
- Вонреден инспекциски надзор, кој се врши врз основа на иницијатива од страна на ученици, родители, совет на родители, вработени во воспитно-образовните установи и од други граѓани;
- Контролен инспекциски надзор, се врши по истекот на рокот определен од страна на инспекторот за отстранување на недостатоците;

Секој надзор се реализира со претходна најава, а во договор со директорот на училиштето/ученичкиот дом, се дефинираат целите на надзорот, документацијата која треба да се подготви од страна на училиштето и програмата за посета на училишниот објект (училишните кабинети и работилници).

Извештајот за реализација на Годишната Програма за работа на овластениот просветен инспектор на Град Скопје, е изработен согласно методологијата утврдена за изготвување на Годишната Програма, со конкретно презентирани податоци.

ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ- 2012		
Ред.бр.	Име на акт	Број на акти
1.	Инспекциски надзор по претставки/барања	36
2.	Редовен инспекциски надзор	98
3.	Контролен инспекциски надзор	42
4.	Преписки	61
5.	Заклучоци	128
6.	Анализии	4
7.	Решенија	5
8.	Платен налог	33
9.	Записник за порамнување	33
10.	Судски барања	32

Табеларен приказ на реализираните активности од 01.01.2012 до 31.12.2012 година на овластените просветни инспектори на Град Скопје

Имајќи ја во предвид специфичноста на воспитно- образовната дејност, континуитетот во работењето, бројот на учениците, видот на образованието кое се реализира во училиштата како и во функција на обезбедување на квалитетно работење на истите, овластените просветни инспектори континуирано соработуваат со инспекторите од Државниот просветен инспекторат при Министерство за образование и наука, реализираат консултативни средби со директори од средните училишта на Град Скопје, соработуваат со Центарот за стручно образование и со советници од Бирото за развој на образованието, сè со цел квалитетно и ефикасно спроведување на законските и подзаконските акти и за унапредување на квалитетот на образовниот систем.

Истовремено, на покана на различни институции и јавни установи, а во интерес на унапредување на квалитетот на образованието на ниво на Град Скопје, во текот на 2012 овластените просветни инспектори земаа учество во проекти, регионални средби, обуки, и семинари и студиски посети и беа присутни на различни презентации од областа на образованието и тоа:

- Во рамките на проектот „Посета на администрацијата на Град Скопје“, во организација на „Младински образовен форум“, а во соработка со Секторот за образование и со одобрение на Градоначалникот на Град Скопје, за учениците од средните училишта на Град Скопје, подготвена и одржана е презентација за работата и надлежностите на Секторот Инспекторат на Град Скопје;
- Реализирана е средба на членовите на Мрежата на одговорни лица за образование од општините при ЗЕЛС во врска со Програмата за обука на наставници за клучни компетенции;
- Во организација на ЗЕЛС и Министерството за образование и наука реализирана е регионална средба на претставници на средните училишта од Скопскиот регион во врска со потребите за обука на наставниците во рамките на развивање на нивните клучни компетенции;
- Реализирана е студиска посета на тема „Одржливиот на квалитетот во управувањето со училиштата“, како дел од Програмата за европска мобилност;
- Во рамките на проектот за меѓуетничка интеграција во образованието во организација на USAID земено е учество во организирани работилници и конференции;
- Реализирана е обука за електронското водење на предмети (обука за ДМС);
- На покана на средни училишта на Град Скопје учествувано и присуствувано е на различни презентации и манифестации и тоа: презентација на Проектот за мир, во организација на Средното училиште на Град Скопје „Здравко Цветковски“, и манифестацијата „Денови на електротехниката“ на покана на Средното училиште на Град Скопје „Михајло Пупин“ и др.

5.3 ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ

Согласно Годишната програма за работа, инспекторите за спорт на Град Скопје во текот на 2012 година, своите активности ги засноваа на вршење на инспекциски надзор со примена на следните Законски прописи:

- Закон за инспекциски надзор;

- Закон за спорт;
- Закон за општа управна постапка;
- Закон за локална самоуправа;
- Закон за Град Скопје;
- Закон за прекршоци.

Во изминатата година, овластените двајца инспектори за спорт ги спроведуваа контролите согласно со соодветните закони, особено во следните области и надлежности:

- Дали спортските субјекти имаат добиено Решение за вршење на дејност спорт од Агенцијата за млади и спорт (согласно член 11 од Законот за спорт);
- Дали постојат услови за вршење на дејност спорт (услови за тренирање, спортување и натпреварување, стручни лица- тренери, справи, реквизити итн.), во согласност со член 10 од Законот за спорт;
- Дали се извршени лекарски прегледи на спортистите (евентуално дали земаат недозволиви стимулативни средства...) согласно членовите 51 до 56 од Законот за спорт;
- Дали на спортскиот натпревар има обезбедено итна медицинска помош (согласно член 58 од Законот за спорт);
- Дали има насилство на теренот и трибините (спротивно на член 59 став 1 од Законот за спорт);
- Дали е надминат капацитетот на гледалиштето (спротивно на член 59 став 3 од Законот за спорт);
- Дали се забележани расистички, верски или политички организирања и скандирања на присутната публика (спротивно на член 4 од Законот за спорт);
- Дали се обезбедени услови за одржување на турнири и систем на натпревари (согласно на член 22-а од Законот за спорт), итн.

Во текот на своето работење, инспекторите за спорт на Град Скопје имаа тесна соработка со Агенцијата за млади и спорт, Сојузот на спортови на Град Скопје, Македонскиот олимписки комитет, Заводот за спортска медицина, Факултетот за физичка култура, Националните спортски федерации, Сојузот на спортови на Македонија, како и спортските електронски и печатени медиуми. При тоа особено се посвети внимание на взаемните интереси во областа на спортот, а пред сè развојот на спортот (масовен, рекреативен, врвен и професионален спорт) на подрачјето на Град Скопје. Исто така инспекторите за спорт особено посветуваа внимание не само на правата на спортските субјекти односно клубовите, туку и на заштитата на правата на самите спортисти и спортските работници.

Во текот на 2012 инспекторите за спорт како своја позначајна активност можат да ја истакнат поднедената иницијатива за измени на Законот за спорт, во делот на зголемување на надлежностите на инспекторите за спорт во општините и Градот Скопје, со што би се зајакнале ингеренциите и ефикасноста во нивното работење.

Извештајот за реализација на Годишната Програма за работа на овластените инспектори за спорт на Град Скопје е презентираан преку податоци дадени во следната табела:

ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ - 2012

	Извршени контроли на документацијата и условите за спорт	Врачени записници, опомени, забелешки;	Донесени Решенија;
Спортски субјекти	58	42	/
Спортски објекти	24	18	/
Спортски натпревари	16	3	/
Одржани состаноци, средби	22	/	/
Вкупно	120	63	/

Табеларен приказ на реализираните активности од 01.01.2012 до 31.12.2012 година, на овластените инспектори за спорт на Град Скопје.

5.4 ТУРИСТИЧКО- УГОСТИТЕЛСКА ИНСПЕКЦИЈА

При извршувањето на своите работни активности, туристичко-гостителскиот инспектор на Град Скопје кој започна со работа во текот на месец август 2012 година, својата дејност ја засноваше на вршење на инспекциски надзор со примена на следните Законски прописи:

- Закон за инспекциски надзор;
- Закон за општа и управна постапка;
- Закон за Град Скопје;
- Закон за туристичка дејност;
- Закон за угостителска дејност;
- Закон за локална самоуправа;
- Закон за прекршоци.
- како и останати Подзаконски акти: Одлуки, Уредби и Правилници кои се донесени од страна на надлежните државни органи и локалната самоуправа.

Основното подрачје на вршење на инспекциски надзор на Овластениот инспектор за туристичко- угостителска дејност на Град Скопје е територијата на Град Скопје утврдена согласно Генералниот урбанистички план.

Овластениот туристичко-угостителски инспектор во спроведувањето на соодветните Закони, е овластен да ги спроведува инспекциските контроли врз основа на следниве надлежности:

- дали физичкото лице е регистрирано за вршење туристичка дејност (чл.3, став 2, чл.51, став 2 од Законот за туристичка дејност);

- дали физичкото лице организира туристичко патување за своите членови и членовите на нивното потесно семејство преку туристички агенции, јавно ги огласува и рекламира туристичките патувања (чл.6, став1 од Законот за туристичка дејност);
- дали физичкото лице врши дејност на туристички водич, лице кое е стручен работник кој ја врши својата дејност водич на своето работно место кај правни лица во деловниот објект каде што работи (музеј, галерија, национален парк и сл.), стручен работник на туристичка агенција која придржува група туристи во место, водич во планина и пештера, како и водич или придружник на екскурзии или излети (чл. 39, став 2 од Законот за туристичка дејност);
- дали физичкото лице врши дејност на туристички водич или придружник без положен соодветен стручен испит (чл.40, став 2 и 45-а,став 1 од Законот за туристичка дејност);
- дали дејноста ја врши без да е запишан во Регистарот што го води градоначаликот на општината, а во градот Скопје градоначалникот на општините на подрачјето на градот Скопје (чл.4,став 2 од Законот за угостителска дејност);
- дали физичкото лице издавањето на собите, апартманите, куќите и становите за одмор го врши преку туристичка агенција и туристичко биро врз основа на договор (чл.48 од Законот за угостителска дејност);
- дали давањето на угостителските услуги во куќи, апартмани и соби за одмор го врши спротивно на чл.51 од Законот за угостителска дејност;
- дали изнајмува соби, апартмани, куќи за одмор, спротивно на чл.46, став 1, точка1 од Законот за угостителска дејност;
- дали дава услуги на појадок спротивно на член 46, став 1, точка 3 од Законот за угостителска дејност;
- дали на видно место го има истакнато видот и категоријата на објектот (чл.51, став1, точка 1 од Законот за угостителска дејност);
- дали членот на домаќинството или лицата што им помагаат на членовите на домаќинството ги исполнуваат здравствените услови за работа во угостителството (чл.52, став 2 од Законот за угостителска дејност);
- дали на видно место го истакнал називот на услугите што ги дава од чл.51,став 1,точка 2 од Законот за угостителска дејност;
- дали води Книга на евиденција на гостите (чл.51,став 1,точка 5 од Законот за угостителска дејност);
- дали објектите во кои се даваат конфекционирани угостителски услуги ги исполнуваат минимално-техничките и другите услови пропишани со Закон;
- дали конфекционираниите угостителски услуги се вршат на места кои се одобрени од градоначалникот на општината, а во Град Скопје од Градоначалникот на град Скопје (чл.41,ст. 2 од Законот за угостителска дејност);
- дали покрај храната во конфекционирана состојба се послужува и друга храна (чл.41, став 3 од Законот за угостителска дејност);

- дали објектите за давање на угостителски услуги ги исполнуваат минимално-техничките услови од членот 47, став 1 од Законот за угостителска дејност.

Во текот на своето работење, туристичко-угостителскиот инспектор на Град Скопје имаше тесна соработка со:

- Министерството за економија- Сектор за туризам и угостителство
- Министерството за култура (културните институции во Градот Скопје)
- Туристичкиот сојуз на Скопје
- Стопанска комора за туризам на Македонија
- Здружение на туристички водичи и придружници
- Сектор за јавни дејности на Град Скопје
- Сектор за локален економски развој на Град Скопје
- Општините во подрачјето на Град Скопје
- Во тек е соработка со ЗЕЛС со цел отворање Регистри во општините за регистрирање на физичките лица кои вршат туристичка и угостителска дејност.

Контролите од надлежност на туристичко-угостителската инспекција имаат за цел контрола на спроведување на законските и подзаконските акти од областа на туризмот и угостителството и подобрување на туристичко-угостителските услуги со цел подобрување на развојот на туризмот и угостителството на подрачјето на Град Скопје.

Извештајот за работата на овластениот туристичко-угостителски инспектор на Град Скопје е презентираан преку податоци дадени во следната табела:

Ред.бр. ТУРИСТИЧКО - УГОСТИТЕЛСКА ИНСПЕКЦИЈА - 2012				
		Извршени контроли на документацијата и условите за туризам и угостителство	Врачени записници, опомени, забелешки;	Донесени Решенија;
1.	Угостителски субјекти	/	/	/
2.	Угостителски објекти	9	9	3
3.	Туристички субјекти	/	/	/
4.	Туристички објекти	2	2	/
5.	Одржани состаноци, средби	17	/	/
6.	Вкупно	28	11	3

Табеларен приказ на реализираните активности од 15.08.2012 до 31.12.2012 година, на овластениот туристичко-угостителски инспектор на Град Скопје.

СОДРЖИНА:

ВОВЕД.....	1
1. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА.....	2
2. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА КОМУНАЛНИ РЕДАРИ.....	5
3. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТЕН СООБРАЌАЈ И ИНСПЕКЦИЈА НА ПАТИШТА.....	5
3.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТЕН СООБРАЌАЈ	5
3.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ПАТИШТА	8
4. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ДАНОЧНА ИНСПЕКЦИЈА И ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ТАКСИ.....	9
4.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ДАНОК НА ИМОТ	10
4.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА НАПЛАТА НА КОМУНАЛНИ И ДРУГИ ТАКСИ	11
5. ОДДЕЛЕНИЕ ЗА ИНСПЕКЦИСКИ НАДЗОР НАД ВРШЕЊЕТО НА РАБОТИТЕ ОД ДРУГИТЕ НАДЛЕЖНОСТИ НА ГРАДОТ СКОПЈЕ.....	13
5.1. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ЖИВОТНА СРЕДИНА	13
5.2. ИНСПЕКЦИЈА ЗА ОБРАЗОВАНИЕ.....	16
5.3. ИНСПЕКЦИЈА ЗА СПОРТ.....	18
5.4. ТУРИСТИЧКО- УГОСТИТЕЛСКА ИНСПЕКЦИЈА.....	20

Врз основа на член 148 од Деловникот на Советот на Град Скопје, Советот на Град Скопје на осумдесеттата седница, одржана на 15 јануари 2013 година, расправајќи по Годишниот Извештај за работата на Секторот Инспекторат на Град Скопје за периодот 01.01.2012 година до 31.12.2012 година, го донесе следниот
Заклучок

1. Се усвојува Годишниот Извештај за работата на Секторот Инспекторат на Град Скопје за периодот 01.01.2012 година до 31.12.2012 година.
2. Овој заклучок да се достави до Градоначалникот на Град Скопје и Секторот-Инспекторат на Град Скопје.

Број 07-217/1
15 јануари 2013 година
Скопје

С О В Е Т Н А Г Р А Д С К О П Ј Е
К Ё Ш И Л Л И И Қ У Т Е Т И Т Т Ё Ш К У Р И Т
П Р Е Т С Е Д А Т Е Л К R Y E T A R
м-р Ирена Мишева мr. Irena Misheva